



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ**

<b>Службен гласник на општина Конче Бр .30/2019</b>	<b>КОНЧЕ 01.10.2019 ГОДИНА</b>	<b>Излегуба по потреба</b>
e-mail:opstina.konce@t.mk	с/ка 735014073863019	Д.Б. 4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на актите донесени на 33-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 27.09.2019 година**

**1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 33-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 27.09.2019 година**

1. Одлука за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“-Конче за учебната 2019/2020 година;
2. Одлука за давање согласност на Предлог-Планот за вработување на ЛПКД „Лакавица,“-Конче за 2020 година ;
3. Одлука за давање согласност на Предлог-Планот за вработување на Општина Конче , Конче за 2020 година ;
4. Одлука за финансиско учество-кофинансирање на проект за воведување енергетска ефикасност на јавни објекти за мерка 413 за користење средства од Програмата

- за финансиската поддршка на руралниот развој за 2019 година;
5. Одлука за разрешување на член во Училишниот одбор на ООУ „Гоце Делчев“- Конче, општина Конче;
  6. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈЗУ Здравен Дом-Радовиш;
  7. Одлука за davawe soglasnost Avtobus klasa II V sopstvenost na op{tina Kon~e na koristewe na OOU \*Goce Del~ev\*- Kon~e za prevoz na u~enici, nastavnici i drugi potrebi na u~ili{teto;
  8. Одлука за одобрување финансиски средства за na Zdru`enie na penzioneri-Ogranok Rakitec za nabavka na produkti za organizirawe sobir na penzioneri vo s.Rakitec;
  9. Одлука за одобрување парични средства на Марјан Ристов од Конче;

Број 09-1050/12      Општина Конче  
 Дата 30.09.2019      Градоначалник,  
 Конче                      Благој Илиев,с.р.

Врз основа на член 49 став 9 од Законот за основно образование (Сл.весник на РСМ бр.161/19) и чл. 36. ст.1 т.6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02),

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 27.09.2019 година донесе:

**О Д Л У К А**

За донесување на Годишната програма за работа на ООУ Гоце Делчев- Конче за учебната 2019/2020 г

**Член 1**

Со оваа Одлука се донесува Годишната програма за работа на ООУ Гоце Делчев- Конче за учебната 2019/2020 г. број 01-415/2 од 27.08.2019 година.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-1050/3 Совет на општина Конче  
Дата 27.09.2019 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Согласно член 5 став 3 алинеа 3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл. Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче),

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 27.09.2019 година донесе:

**О Д Л У К А**

За давање согласност на Предлог- Планот за вработување на ЈПКД „Конче“ - Конче за 2020 година

**Член 1**

Со оваа Одлука се дава согласност на Предлог- Планот за вработување на ЈПКД „Лаковица“ - Конче за 2020 г. бр. 02-103/1 од 30.08.2019 година донесен од Директорот на ЈПКД „Лаковица“ - Конче .

**Член 2**

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-1050/4 Совет на општина Конче  
Дата 27.09.2019 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Согласно член 5 став 3 алинеа 3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл. Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче),

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 27.09.2019 година донесе:

**О Д Л У К А**

За давање согласност на Предлог-Планот за вработување на општина Конче за 2020 година

**Член 1**

Со оваа Одлука се дава согласност на Предлог-Планот за вработување на општина Конче за 2020 година во однос на Буџетот на општината, бр. 01-978/1 од 30.08.2019 година донесен од градоначалникот на општина Конче.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-1050/5 Совет на општина Конче  
Дата 27.09.2019 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр 5/2002) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата, одржана на 27.09.2019 година донесе:

### О Д Л У К А

За одобрување финансиско учество-кофинансирање на проектот „Воведување енергетска ефикасност на јавни објекти“ за мерка 413 за користење средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

#### Член 1

Со оваа Одлука се одобрува финансиско учество-кофинансирање на проектот „Воведување енергетска ефикасност на јавни објекти“ согласно Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година по Приоритетна област 4-Поттикнување на локален развој на руралните средини спроведено преку мерка 413 Реализација на Стратегија за локален развој на руралните средини, а по поднесено барање од “ЈАГ Плачковица”-Конче за користење на средства за проекти од областа на енергетската ефикасност на јавни објекти.

#### Член 2

За имплементацијата на Проектот општина Конче и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР) обезбедуваат поддршка и тоа:

- Општина Конче како соосновач обезбедува кофинансирање 33,3% од вредноста на предлог проектот во износ од 100.000,00 денари, а останатите 66,7% односно 200.000,00 ги обезбедува АФПЗРР согласно Програмата за

финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година од мерка 413.

#### Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-1050/6 Совет на општина Конче  
Дата 27.09.2019 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 100 став 3 и член 101 од Законот за здравствена заштита (Сл.весник на РМ бр.10/2013) и чл. 36. ст.1 т.5 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02), Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 27.09.2019 година донесе:

### О Д Л У К А

За разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈЗУ Здравен Дом-Радовиш

1. Ивана Атанасов се разрешува од должноста член на Управниот одбор –претставник на општина Конче во ЈЗУ Здравен Дом-Радовиш.
2. За член на Управниот одбор – претставник на општина Конче во ЈЗУ Здравен Дом-Радовиш се именува Спасија Митева, дипл.економист .
3. Одлуката влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина Конче“.

Број08-1050/8 Совет на општина Конче  
Дата27.09.2019 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Konçe  
Kurtov, c.p.                      Ismail

Vrz osnova na ^len 64 i 65 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM broj 5/2002) i ^len 11 stav 1 to~ka 32 od Statutot na op{tina Konçe a vo vrska so Odlukata br.07-888/6 od 15.08.2013 godina,

Sovetot na op{tina Konçe na sednica odr`ana na 27.09.2019 godina, donese

**ODLUKA**

Za davawe soglasnost Avtobus klasa II V sopstvenost na op{tina Konçe na koristewe na OOU \*Goce Del`ev\*- Konçe za prevoz na u`enici, nastavnici i drugi potrebi na u`ili{teto

**^len 1**

So ova Odluka op{tina Konçe kako sopstvenik na Avtobus klasa II V dava soglasnost pokraj prevoz na u`enici od PU vo naselenite mesta do Centralното u`ili{te vo Konçe i obratno da se koristi i za prevoz na nastavnici i drugi potrebi na OOU \*Goce Del`ev\*- Konçe.

**^len 2**

Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na op{tina Konçe".

Broj 08-1050/9  
Sovet na op{tina Konçe  
Data 27.09.2019  
Pretsedatel,

Vrz osnova na ^l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ^l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Konçe,

Sovetot na op{tina Konçe na sednicata odr`ana na den 27.09.2019 g. donese:

**O D L U K A**

Za odobruvawe finansiski sredsstva na Zdru`enie na penzioneri-Ogranok Rakitec za nabavka na produkti za organizirawe sobir na penzioneri vo s.Rakitec

**^len 1**

Po Barawe br.08-1104/1 od 27.09.2019 g. od Zdru`enie na penzioneri- Ogranok Rakitec za nabavka na produkti za organizirawe sobir na penzioneri vo s.Rakitec, se odobruvaat frinansiski sredstva vo visina od 6.000,00 denari bez vku`en DDV.

**^len 2**

Sredstvata }e se isplatat na smetka na pravnoto lice od kade }e bidat nabaveni potrebnite produkti , po dostavena faktura.

**^len 3**

Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo

\*Slu`ben glasnik na op{tina  
Kon~e\*.

^len

2

Odlukata vleguva vo sila so  
denot na objavuvaweto vo  
\*Slu`ben glasnik na op{tina  
Kon~e\*.

Број 08-1050/10 Совет на општина Конче  
Дата 27.09.2019 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Број 08-1050/11 Совет на општина Конче  
Дата 27.09.2019 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов,

Vrz osnova na ~l.36  
st.1 t.15 od Zakonot za  
Lokalna samouprava (Sl.vesnik  
na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1  
t.43 od Statutot na op{tina  
Kon~e,

Sovetot na op{tina  
Kon~e na sednicata odr`ana na  
den 27.09.2019 g. donese:

O D L U K A

za odobruvawe na pari~ni  
sredstva na Marjan Ristov od  
Kon~e

^len

1

Po Barawe br. 08-1105/1 od  
27.09.2019 g. od Marjan Ristov  
od Kon~e so EMBG 1109978464012  
se odobruvaat pari~ni sredstva  
vo visina od 30.000,00 denari  
neto, poradi opo`aruvawe na  
seta sobrana sto~nata hrana i  
nastanata materijalna {teta,  
so cel za pokrivawe na del od  
tro{ocite za nabavka na sto~na  
hrana za prehrana na stokata  
vo zimskiot period.  
Sredstva da se isplatat na ime  
Marjan Ristov od Kon~e , na  
smetka 210501603615592,  
deponent Tutunska Banka.

#### СОДРЖИНА

1. Одлука за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“-Конче за учебната 2019/2020 година;
2. Одлука за давање согласност на Предлог-Планот за вработување на ЛПКД „Лакавица,“-Конче за 2020 година ;
3. Одлука за давање согласност на Предлог-Планот за вработување на Општина Конче , Конче за 2020 година ;
4. Одлука за финансиско учество-кофинансирање на проект за воведување енергетска ефикасност на јавни објекти за мерка 413 за користење средства од Програмата за финансискиа поддршка на руралниот развој за 2019 година;
5. Одлука за разрешување на член во Училишниот одбор на ООУ „Гоце Делчев“- Конче, општина Конче;
6. Решение за разрешување и именување на член во Управниот

одбор на ЈЗУ Здравен Дом-  
Радовиш;

7. Одлука за davawe  
soglasnost Avtobus klasa  
II V sopstvenost na  
opština Konče na  
koristewe na OOU \*Goce  
Delčev\*- Konče za prevoz  
na učenici, nastavnici i  
drugi potrebi na  
u~ili{teto;
8. Одлука за одобрување финансиски  
средства за na Zdru`enie na  
penzioneri-Ogranok  
Rakitec za nabavka na  
produkti za organizirawe  
sobir na penzioneri vo  
s.Rakitec;
9. Одлука за одобрување парични  
средства на Марјан Ристов од  
Конче;

*„ Службен гласник на  
Општина Конче“*